



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И
КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - БИТОЛА



Партизанска, бб (комплекс Касарни); 7000 Битола; Тел. +38947 259923,259921; Факс +38947 259917; П.Ф.10

Бр. _____
15.10.2021 година
Битола

Врз основа на член 110 став 1 точка 21 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ бр. 82/2018), а во врска со член 79 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола (пречистен текст) донесен од Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 164-та седница одржана на ден 21.09.2018 година, со изменување и дополнување на 167-та седница одржана на ден 28.01.2019 година, Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола на седницата одржана на ден 15.10.2021 година донесе:

Одлука

за условите за запишување и завршување на студиите по престанок на статусот на студент

Член 1

Студентите запишани на студиските програми на Факултетот за ИКТ Битола заклучно со академската 2017/2018, а на кои им престанал или ќе им престане статусот на студент по било кој основ, можат повторно да се запишат и да ги завршат студиите на активните студиски програми, според правилата што важеле во време на нивното запишување.

Студентите од став 1 од овој член на кои им останал само дипломски труд, можат повторно да ги запишат и да ги завршат студиите на студиската програма на која студирале, по правилата кои важеле при нивното запишување.

Член 2

Одлука за обновување на статусот на студент ја носи Деканот на Факултетот, по претходно поднесено барање од страна на студентот и уплатен надоместок за образовни и административни услуги утврден од Деканската управа на Факултетот.

Член 3

Студентите од член 1 имаат право да поднесат барање до Комисијата за признавање на испити на прв циклус на студии за признавање на компатибилните испити од студиската програма на која биле запишани, на изменетата или новата студиска програма на која е префрлен по прекинот на студиите.

Член 4

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

Д е к а н,

Ред. проф. д-р Александар Маркоски

ДН:

- архива